



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 3 јуни 1981

Скопје

Број 19

Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

216.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 18 февруари 1981 година, ја разгледа и усвои Анализата на загрозеноста на сообраќајот и безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот во СР Македонија во периодот 1975—1979 година, со предлог на мерки.

Тргувајќи од Анализата, расправата во работните тела на соборите и во соборите, како и разговорите извршени во некои организации на здружениот труд што вршат јавен превоз и превоз за сопствени потреби, со цел што подоследно да се остварува и унапредува безбедноста во сообраќајот, а врз основа на член 270 став 2 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 април 1981 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СОСТОЈБИ ВО СООБРАЌАЈОТ

I

Современиот сообраќај претставува значајна компонента и функција во севкупниот општествено-економски развој на општеството. Меѓутоа, поради низа објективни и субјективни причини тој претставува и значаен извор на опасности и загрозувања на човечките животи, имотот и другите општествени вредности, што се потврдува низ секојдневните несреќи, жртви и огромни материјални штети.

Собранието констатира дека во создавање на поповолни услови за побезбедно одвивање на сообраќајот во Републиката постигнати се значителни резултати, а напорите во таа насока се постојано присутни. Меѓутоа, се уште се присутни одредени неповолни состојби, кои се манифестираат главно низ разни облици на недисциплина во сообраќајот, не водење доволно грижа за негово безбедно одвивање, недоследно спроведување и почитување на прописите што ја регулираат оваа материја, несоодветен однос и придонес на одговорните општествени субјекти во исполнувањето на обврските и унапредувањето на општите состојби и безбедноста во сообраќајот, кои се јавуваат како значаен детерминантен фактор на сите компоненти на одвивањето на сообраќајот: уредноста, удобноста, брзината, економичноста и пред сè безбедноста. Меѓу нив покарактеристични се следниве:

— Заостанување во развојот и осовременување на патната мрежа; непочитување на утврдените норми и стандарди при проектирањето, изградбата и реконструкцијата на патништата; ненавремено утврдување, отстранување или санирање на одредени оштетувања или опасни места и делници на патништата во перманентно задоцнување во патничкиот, железничкиот и авионскиот сообраќај, неадекватна усогласеност во функционална и безбедносна смисла на патната и уличната мрежа со потребите на современиот патен сообраќај и неадекватно одржување на патната мрежа и сигнализацијата;

— Неадекватна организираност, особено во рамките на општинските подрачја, за следење и ефикасно решавање на безбедносните проблеми во патниот сообраќај, заедно со недостатокот на потребни профили на стручни кадри во оваа област;

— Недоволна изграденост на севкупниот систем на сообраќајното воспитување и образование на учесниците во сообраќајот, посебно во оспособување на возачите;

— Небезбедено потребно ниво на континуитет и доследност во спроведување на одделни одредби од прописите во оваа област, кои се од витално значење за безбедноста во патниот сообраќај;

— Застареноста и нетипизираноста на возниот парк во Републиката, каде што поради ориентацијата на увоз и недостиг на резервни делови е присутен висок степен на техничка неисправност на превозните капацитети;

— Се уште недоволната и неадекватна организираност и ангажираност на одредени субјекти во извршувањето на обврските и унапредување на општата безбедност во патниот сообраќај, посебно на организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз или превоз за сопствени потреби, поради што тие не само што не го даваат потребниот и очекуваниот придонес во подобрување на општите безбедносни состојби, туку се јавуваат и како потенцијални загрозувачи на безбедноста;

— Недоволна доследност во преземање и извршување на превентивно-репресивните мерки каде што пред се поради одредени субјективни слабости и пропусти во работата на сите органи кои учествуваат во иницирање или водење на постапка за прекршоци или кривични дела како и во извршување на мерките поради што се оневозможува суштествена реализација на сите мерки во казената политика со што би се обезбедила поголема безбедност во сообраќајот;

— Бавна и недоволна доследност во реализирање, односно спроведување на препораки, насоки, заклучоци и мерки за подобрување на состојбите и др.

Слични состојби во поглед на доследноста во почитувањето и спроведувањето на прописите, во реализацијата на безбедносните мерки и во исполнувањето на пропишаните обврски од безбедносен карактер на соодветен начин се присутни и во областа на железничкиот, воздушниот и есерскиот сообраќај.

II

Тргувајќи од изнесените оценки за општите безбедносни состојби во сообраќајот и од фактот дека безбедноста во сообраќајот е од општо општествено значење, Собранието на СРМ смета дека е потребно постојано да се преземаат ефикасни мерки за да се подобри општата состојба на безбедноста во сообраќајот.

1. Имајќи предвид дека безбедносната состојба на сообраќајот е составен дел на општите општествени текови и на системот на социјалистичкото самоуправање потребно е сите општествени субјекти кои се задолжени да преземат мерки и активности сврзани со безбедноста во сообраќајот, да ја преиспитаат својата поставеност, организираност и ангажираност во исполнувањето на обврските, да ги откријат причините за нивното недоследно извршување и да утврдат и преземат конкретни мерки за подобрување на состојбите и за нивно

поадекватно и поодговорно поставување и дејствување во почитувањето и спроведувањето на прописите. Во овој правец неопходно е одговорните општествени субјекти да остваруваат повисок степен на меѓусебна соработка, содејство и синхронизираност на мерките и активностите, особено на превентивен план, насочени за унапредување на безбедноста во сообраќајот, со постојана размена на сознанија, искуства и информации, при што посебен придонес ќе дадат советите за безбедност на сообраќајот, како координациони тела во оваа област.

Органите за внатрешни работи, јавните обвинителства, судовите, судите за прекршоци, советите за безбедност на сообраќајот, организациите на здружениот труд и другите организации и органи што вршат јавен превоз или превоз за сопствени потреби, што ги одржуваат патиштата или што се занимаваат со техничко одржување на возилата, организациите за подготвување на возачите, здравствените организации и други, потребно е постојано да ги следат причините кои доведуваат до загрозување на безбедноста во сообраќајот и во рамките на своите надлежности да преземаат нужни и навремени мерки за нивно сузбивање.

2. Собранието укажува дека воспитно-образовните институции — од предучилишните установи до факултетите, општествено-политичките организации, организациите на здружениот труд, професионалните здруженија и организации, средствата за јавно информирање и другите субјекти на општествената самозаштита во сообраќајот неопходно е да обезбедат потребен континуитет и квалитет во сообраќајното воспитување и образование и во развивањето на сообраќајната култура на учесниците во сообраќајот.

Во подминувањето на сообраќајното воспитување и сообраќајната култура, како и во хуманизирањето на односите меѓу сите учесници во сообраќајот посебна е улогата на Авто-мото сојузот на Македонија како општествена и стручно специјализирана организација која со извршувањето на своите функции и задачи, а посебно преку Службата за „помош и информации“ на патиштата и „информативниот центар“ знатно може да допринесе во унапредувањето на безбедноста во сообраќајот и намалувањето на човечките жртви и материјални штети.

Заради натамошно зголемување на сообраќајната култура на населението, потребно е перманентно и систематско сообраќајно воспитување во рамките на редовното школување и образование.

3. При претстојните измени на прописите од областа на безбедноста во патниот сообраќај, особено во Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата, чие донесување претстои и во соодветните прописи што ќе се донесат врз основа на тој закон, потребно е да се вградат решенија кои ќе придонесат за квалитетно подобрување и унапредување на системот за подготвување на кандидатите за возачи и полагањето на возачките испити преку вградување на елементи и содржини за зголемување на степенот на одговорноста кај идните возачи и подобрување на степенот на општата стручна оспособеност, особено на возачите на кои управувањето со моторно возило им е основно занимање.

4. Надлежните органи (Републиката и општинските самоуправни интересни заедници за патишта, Работната организација „Македонија-пат“, Железничко-транспортната организација „Скопје“ — Скопје и другите надлежни органи во Републиката и општините), во рамките на своите надлежности постојано да ги следат состојбите на патиштата и улиците во населените места, патните премини преку железнички пруги, како и нивната сигнализација, навремено да ги отстрануваат разните недостатоци и оштетувања на нив и истите постојано да ги одржуваат во состојба која ќе овозможува потребен ниво на услужност и безбедност.

Исто така, при проектирање, изградба и реконструкција на патиштата и улиците во прв ред да се имаат предвид безбедносните елементи.

5. Општествените субјекти кои вршат функции непосредно сврзани со безбедноста во патниот сообраќај (здравствените организации, авто-школите, организациите на здружениот труд и други), потребно е доследно да се придржуваат и да ги извршуваат законските обврски од нивниот делокруг на работа, а органите за внатрешни работи, во рамките на својот делокруг на работа и овластувањата, поинтензивно да вршат надзор во извршувањето на законските обврски и да бидат подоследни во применување на соодветни мерки во сите случаи кога ќе бидат исполнети условите за тоа.

6. Во рамките на организациите на здружениот труд и другите организации и органи, а особено на оние што вршат јавен превоз или превоз за сопствени потреби, да се преземаат потребни мерки за обезбедување на поактивен и поодговорен однос во третирање на безбедносните проблеми во областа на патниот сообраќај и во преземање на конкретни мерки за обезбедување на објективни услови и подобрување на општите безбедности состојби, преку доследно спроведување на прописите кои се однесуваат на условите за работа на возачите, исправноста на возилата и на другите мерки, а соодветни мерки да се преземат и за зголемување на дисциплината и одговорноста на возачите во сообраќајот, преку нивно подврпување на дисциплинска, материјална и други видови на одговорност зависно од нивното однесување во сообраќајот.

7. Надлежните органи (Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, Деловната заедница „Македонија сообраќај“ и други), да преземат потребни мерки за усогласување и почитување на возните редови, а настојувањето за унифицирање на возниот парк во Републиката со ориентацијата на возилата од домашно производство, да биде трајна и континуирана задача.

8. Организациите на здружениот труд на железниците, заедно со соодветните надлежни органи на општествено-политичките заедници потребно е уште порешително да преземаат мерки за зголемување на безбедноста во железничкиот сообраќај, внатрешниот ред на железниците и развојот и ефикасноста на општествената самозаштита. При тоа, посебно внимание да им се посветува на обезбедувањето на објектите, постојките, средствата и другите вредности на железниците како и да се подобри состојбата со одржувањето на возните средства со доследна примена на прописите за контролно-техничките прегледи.

9. Во напорите за уредно и безбедно одвивање на воздушниот и езерскиот сообраќај потребно е да се преземат соодветни мерки за отстранување на недостатоците и пропустите во поглед на техничкото опремување и уредување на аеродромите во Републиката, односно техничкото опремување и уредување на пристаништата и пристаните, одржување и обновување на пловните објекти и стручно оспособување на посадите на пловни објекти.

10. Јавните обвинителства, судовите и судите за прекршоци потребно е уште повеќе да вложуваат напори за натамошно забрзување на кривичната и прекршочната постапка, поекспедитивно решавање на предметите, како и да дадат придонес во доизградувањето на политиката и системот на санкциите во областа на безбедноста на сообраќајот.

11. Имајќи го предвид фактот дека предвидените казни за одделни прекршоци во областа на сообраќајот во значителна мера се веќе надминати и не ја постигнуваат целта на казнувањето, потребно е на соодветен начин да се иницира нивно менување и приспособување на сегашните услови, а заради поголема експедитивност, економичност и ефикасност да се испитаат можностите за упростување на постапката по одделни прекршоци од полесен вид за кои се предвидени казни во помал износ.

12. На кривична, стопанско-казнена и прекршочна одговорност, покрај возачите доследно да се повикуваат и одговорните лица во организациите на здружениот труд и другите организации и органи кои се грижат за одржувањето на патиштата, кои вршат јавен превоз или превоз за сопствени потреби, се занимаваат со техничко одржување на возилата, вршат здравствени прегледи на возачите и друго во сите случаи кога ќе се утврди дека постои причинска врска помеѓу сообраќајниот деликт и нивното однесување.

13. Органите за внатрешни работи, јавните обвинителства, судовите и судиите за прекршоци, секој од својот делокруг на работа потребно е да преземат мерки со цел за обезбедување доследно ефектуирање и реализирање на преземените мерки, почнувајќи од иницирањето на постапката до извршувањето на мерките.

14. Собранието на СРМ укажува на потребата од актуелизирање на Препораката за решавање на актуелните проблеми и подобрување на безбедноста на сообраќајот („Службен весник на СРМ“ број 41/75).

15. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да го следи спроведувањето на овие заклучоци, а најмалку еднаш годишно да го известува Собранието на СРМ за нивното реализирање.

16. Заклучоците да се објават во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1173

29 април 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

217.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 8 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна затвор во траење од 1 година се прости на:

1. Цафери Зибер Исмет, од с. Желино.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Јордан Лазо Стојанов, од Кавадарци,
2. Зоран Трајан Крстевски, од Скопје,
3. Андон Петар Стамнов, од Нов Дојран,
4. Перо Доне Даневски, од Струмица.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Благоја Димко Јованоски, од Прилеп.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Франц Андон Видовиќ, од Прилеп.

V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Кирил Стојан Галабовски, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Миле Митко Ристовски, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Бајрам Фахил Цаноски, од Струга.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Велимир Борис Крстевски, од Скопје,
2. Владимир Петар Димановски, од Титов Велес,
3. Кирил Трајан Чановски, од Охрид.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Иљо Стојан Кочков, од Скопје,
2. Воислав Васил Димовски, од Скопје.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Муамет Фаик Исмаили, од с. Г. Речица,
2. Камберали Фаик Рамизи, од с. Г. Речица,
3. Воислав Никче Данчевски, од с. Бразда,
4. Али Али Џеваир, од с. Горна Речица.

XI

Изречената казна затвор во траење од 9 години и 6 месеци се намали за 1 година на:

1. Миливој Глигор Меновски, од Скопје.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Јонче Јордан Стериовски, од с. Дихово.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 години на:

1. Никола Ристо Киријас, од Скопје.

XIV

Изречената казна затвор во траење од 7 месеци се замени со парична казна во износ од 5.000,00 динари на:

1. Драга Климе Тушкалоска, од с. Велгошти.

XV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-278

8 мај 1981 година
Скопје

Член на Претседателството на СРМ,
Страхил Гигов, с. р.

218.

Врз основа на член 28 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80) и член 8 од Договорот за спроведување на политиката на цените во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија на предлог од Републичката заедница за работите на цените донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ, ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ**

1. Се дава согласност за зголемување на постојните цени — тарифите во железничкиот патнички сообраќај до 21%;

2. Републичката заедница за работите на цените ќе ја спроведе оваа одлука;

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 јуни 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1088/1
28 мај 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

219.

Врз основа на член 22 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ САНКЦИИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО**

I. Се утврдува дека им престанува функцијата го Советот за извршување на санкциите при Републичкиот секретаријат за правосудство, поради истек на мандатот, на претседателот и членовите на Советот:

- м-р Никола Матовски,
- Ратко Димовски,
- Трајан Младеновски,
- м-р Наум Шурбановски,
- Јован Дуковски,
- Павле Златковиќ,
- Хилми Емин,
- Иван Катранџиски,
- Зоран Кирковски.

II. Во Советот за извршување на санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство се именуваат:

- а) за претседател
д-р Владо Камбовски, декан на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита;
- б) за членови
— Ратко Димовски, началник на Управата за оперативни работи на РСВР,
— Вранко Јосифовски, адвокат,
— Никола Коневски, претседател на Општинскиот суд Скопје II,
— Крсте Мишевски, помошник на управникот на Казнено-поправниот дом — Идризово,
— Богосав Никодијевиќ, заменик на јавниот обвинител на Македонија,

— Ванчо Цветковски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

— Благоја Чоневоки, судија на Врховниот суд на Македонија,

— Слободан Шајноски, секретар на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Милован Шиковски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,

— м-р Наум Шурбановски, научен соработник во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-587/1
12 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

220.

Врз основа на член 13 од Законот за посебен додаток на пензијата на определени корисници на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/80) и член 21 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76 и 15/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВОТО НА НОСИТЕЛ НА ОДГОВОРНИ ДОЛЖНОСТИ И НОСИТЕЛ НА РАКОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

I. За член на Комисијата за утврдување својство на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење се именува:

— Вангел Ајановски — Оче, член на Советот на Републиката.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-846/1
16 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

221.

Врз основа на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО**

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, со која за директор на Заводот е именуван Митко Велков, досегашен директор на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-679/1
19 март 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

222.

Врз основа на член 162, став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), а во врска со член 31 и член 33 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ**

I. Се утврдува дека им престанува функцијата во Републичката комисија за преглед на филмови, поради ангажираност со други задолженија, на членовите на Комисијата:

— Менде Ивановски,
— Емил Илјами.

II. За членови на Републичката комисија за преглед на филмови се именуваат:

1. Предраг Пенушлиски, секретар на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје,

2. Урим Старова, професор на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-776/1

2 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

223.

Уставниот суд на Македонија, на основа член 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 април 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 53 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распределба на доходот и чиститиот доход и за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Печатница во состав на Работната организација НИП „Нова Македонија“ во Скопје, со референдум одржан на 16 јануари 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Печатница во состав на Работната организација НИП „Нова Македонија“ во Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 79/80 од 18 декември 1980 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 53 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на распределба според трудот

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во оспорениот член 53 од правилникот е определено на вработените, кои ги исполнуваат условите за лична пензија, во последните 3 години пред пензионирањето да им се зголеми основната бод ставка и тоа за работниците во непосредното производство за 120 бода, а за сите други работници за 100 бода. Потоа Судов утврди дека оваа одредба се наоѓа во делот од правилникот во кој се уредени прашањата во врска со личниот доход на работниците по основот минат труд.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа личен доход во зависност од резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според тоа, личниот доход на работникот, треба да зависи од неговиот работен придонес.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 53 од правилникот, правото на определениот износ на бодови со кои се зголемува основната бод ставка на работниците е утврдено само во зависност од фактот дали работникот се наоѓа три години пред пензионирање, а без оглед на резултатите од трудот на таквиот работник, Судов оцени дека овој член од правилникот не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 79/80

3 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

224.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15, став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 март 1981 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 22 од Правилникот за утврдување на основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница на Управата за општествени приходи на Собранието на општина Прилеп, донесен со референдум на 29 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Управата за општествени приходи на Собранието на општина Прилеп на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. На Уставниот суд на Македонија му е поднесена претставка со барање да ја оцени уставноста и законитоста на ставот 3 на член 22 од правилникот означен во точката 1 на ова решение. Според наводите во претставката таа одредба не била во согласност со начелото за распределба според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, затоа што со неа се вршело двојно вреднување на работниот стаж по основот минат труд.

4. Разгледувајќи го означениот правилник, Судот утврди дека во ставот 1 на членот 22 е предвидено, до донесувањето на посебни прописи за минатиот труд, вреднувањето по овој основ да се врши на тој начин, што бројот на бодовите утврдени за тековниот труд да се зголемува според должината на вкупно признатиот работен стаж и тоа: за работен стаж од 2 до 5 години — 1%; од 5 до 10 години — 3%, од 10 до 15 години — 5%, од 15 до 20 години — 7%, од 20 до 25 години — 9%, од 25 до 30 години — 11%, од 30 до 35 години — 13% и над 35 години — 15%. Понатаму, во ставот 2 од оспорениот правилник е определено, процентот од алинеите 6—7 од претходниот став да се зголемува за 2% за работници жени во последните години од нивниот работен стаж. Во оспорените

ниот став 3, пак, од овој член е предвидено на работниците со работно искуство од 33 години (жени) односно 38 години (мажи) да им се додадат уште по 100 бода.

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено, на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според алинејата 8 на став 3 на член 13, ставот 1 на член 126 и членот 138 од Законот за здружениот труд, работниците во работната заедница, остварувајќи го правото на работа со општествени средства, взаемно и рамноправно стекнуваат личен доход, а личниот доход на работникот се утврдува според резултатите на неговиот труд и личниот придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на работната заедница во согласност со начелото за распределба според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и трудот на работниците со кои го здружил трудот и средствата на вкупниот општествен труд.

6. Судов утврди дека со ставот 3 на член 22 од оспорениот правилник се врши двојно вреднување по основот минат труд на работниците кои имаат 38 години работен стаж (мажи) односно 33 години (жени) во последните 2 години пред исполнувањето на условите за пензија. Тоа всушност значи зголемување на личниот доход независно од вложениот труд и постигнатите резултати во работата, Судов оцени дека ставот 3 на член 22 од оспорениот правилник не е во согласност со Уставното начело за распределба според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 202/80

19 март 1981 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

225.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 25 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ Правилниците за основи и мерилата за распределба на средствата за лични доходи на Основната организација на здружениот труд „Рудници“ и на Основната организација на здружениот труд „Фабрика“ во состав на Работната организација „Партизан“ — Прилеп, донесени од работниците со референдум одржан на 28 декември 1977 година, како и табеларните прегледи, составни делови на означените правилници.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, Основната организација на здру-

жениот труд „Рудници“ и во Основната организација на здружениот труд „Фабрика“ во состав на Работната организација „Партизан“ — Прилеп, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето за општините Прилеп и Крушево, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлот за оценување уставноста и законитоста на правилниците означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорените правилници биле противуставни и незаконити затоа што не содржеле основи и мерила за утврдување придонесот на работниците во доходот на основните организации на здружениот труд односно за распределбата на средствата за лични доходи на работниците, што не биле во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија а биле во спротивност со ставот 1 на членот 127 од Законот за здружениот труд.

4. Доносителите на оспорените правилници во одговор на наводите во предлогот наведуваат дека оспорените правилници содржат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и дека била во тек на изготвување нова аналитичка процена за работите и работните задачи во основните организации на здружениот труд, која ќе се применувала при распределбата на средствата за лични доходи.

5. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа, Судов утврди дека со оспорените правилници се уредува распределбата на средствата за лични доходи. Така, во членовите 9 од тие правилници е определено дека придонесот на секој работник се утврдува зависно од обемот на извршената работа, квалитетот на остварените резултати на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, управувањето со средствата, одлучувањето за работењето, сложеноста на работата, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот, а во согласност со начелото на распределба според трудот и сразмерно на продуктивноста на личниот труд. Меѓутоа, во означените членови од правилниците не се утврдени мерила по секој од наведените основи, а во нивните членови 11 е определено, дека бројот на бодовите за распределба на средствата за лични доходи се утврдува според основите утврдени во членовите 9 од правилниците, искажани во посебни табеларни прегледи, кои се составни делови на правилниците. Од табеларните прегледи се гледа дека аконгацијата на личните доходи на работниците се утврдени во фиксни износи, односно и од овие прегледи се гледа дека не се утврдени мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците.

6. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова начело, а согласно одредбите на ставот 1 од член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 од член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, со кои треба да се обезбеди личниот доход на работниците да се утврдува врз основа на личниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе го оствари основната организација. Судов утврди дека во конкретниов случај во оспорените правилници не постојат мерила по утврдените основи ниту пак од табеларните прегледи се гледа по кој основ се определени мерилата по одделни групи на барања.

Поради тоа, Уставниот суд на Македонија оцени дека оспорените правилници не се во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со ставот 1 од член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 224/80
25 февруари 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

226.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 април 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката 14 од Описот на работите и работните задачи составен дел на правилникот во Комбинираната детска установа „Олга Мицеска“ во Кичево.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комбинираната детска установа „Олга Мицеска“ во Кичево, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 225/80 од 26 февруари 1981 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето дали предвидувањето на условот четиригодишно основно образование како посебен услов за засновање работен однос е во согласност со членот 11 од Законот за основното воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76).

4. Во претходната постапка Судот утврди дека точката 14 од означениот опис предвидува четиригодишно основно образование како посебен услов за засновање работен однос на работното место чистачка во детската установа.

Согласно ставот 1 на член 168 од Законот за здружениот труд и членот 6 од Законот за работните односи, работниците во основната организација во самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос ги утврдуваат посебните услови што треба да ги исполнува работникот за засновање работен однос, во зависност од потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работните задачи, во согласност со законот.

Според мислењето на Судот, работниците во организациите на здружениот труд, врз основа на наведените законски одредби, се овластени самоуправно да ги определуваат посебните услови за засновање работен однос. Меѓутоа, тие се должни да водат сметка предвидените услови да бидат во согласност со одредбите од посебните закони кои се однесуваат на тие прашања. Така, доколку работниците определат некој степен или вид на стручна подготовка како посебен услов за засновање работен однос, така определениот степен односно вид мора да биде во согласност со степените или видовите стручна подготовка што се определени во законот. Со оглед на тоа што четиригодишното основно образование не е оформен степен на основно образование во смисла на член 11 од Законот за основното воспитување и образование, Судот смета дека не е во согласност со законот тоа да се предвиди како посебен услов за засновање работен однос поради што Судот оцени

дека точката 14 од означениот правилник не е во согласност со членот 11 од Законот за основното воспитување и образование.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 225/80
30 април 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ДО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

227.

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија ги прими изборните акти од Општинската изборна комисија Делчево за избор на делегати во соборите на Собранието на СР Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 и член 54 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, го поднесува следниов

ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

I. Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ на својата седница одржана на ден 26 март 1981 година утврди дека делегатот Симеон Иванов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од делегатската единица — општина Делчево поднел оставка поради неспоивост на функцијата делегат со функцијата на директор на основната организација на здружениот труд, поради што, согласно член 155 од Уставот на СРМ и член 19 став 1 точка 4 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, му престанува функцијата делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од 26 март 1981 година.

II. На основа член 52 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, претседателот на Собранието на СРМ распиша дополнителни избори за еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ — број 08-987 од 21 април 1981 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 13/81 од 22 април 1981 година.

На седницата на Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Делчево одржана на 15 мај 1981 година се изврши избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, и тоа за кандидатот што чија кандидатура била огласена од Општинската изборна комисија на општина Делчево.

III. Со спроведувањето на дополнителни избори за избор на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија на општина Делчево, именувана од страна на оваа комисија со решение број 49-5 од 6 февруари 1978 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/78 година.

IV. Резултатите од изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ ги утврди Општинската изборна комисија Делчево на начин утврден во членовите 44 и 45 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ.

V. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатите во овој собор и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатот од изборите.

VI. Резултатот од изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ за делегатската единица на општина Делчево е следниов:

Во делегатската единица — општина Делчево од 37 делегати гласале 25 делегати за кандидатот Тиме Стаменковски од Каменица Македонска.

Неважечки гласачки ливчиња во оваа изборна единица има две.

За делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ е избран Тиме Стаменковски, од општина Делчево кој добил мнозинство од гласовите на делегатите во Соборот на здружениот труд на општина Делчево.

VII. На избраниот делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, Општинската изборна комисија — Делчево во смисла на член 46 од Законот му издаде уверение дека е избран за делегат.

VIII. Во прилог на овој извештај Ви се доставуваат изборните акти кои се однесуваат на изборот на делегатите во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од делегатската единица општина Делчево.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 27-3/81
20 мај 1981 година

Скопје
Секретар,
Данчо Стојчески, с. р.

Претседател,
Стојче Поповски, с. р.

Членови:

1. Никола Конески, с. р.
2. м-р Славко Гелевски, с. р.
3. Живко Атанасовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

200.

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79 и 20/80) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесниците во спогодувањето, на 10 април 1981 година, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ја вршат следната измена во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79 и 20/80):

1) Членот 2 се менува и гласи:

Член 2

„Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

— основната парична помош на носителот да изнесува најмалку 1.200 динари;

— додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 600 динари;

— посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 600 динари.

Збирот на основната парична помош и додатокот за соуживателот на помошта не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во претходната година во Републиката“.

Член 3

Оваа самоуправни спогодба се смета за склучена и влегува во сила со денот кога надлежните органи на учесниците во спогодувањето со своја одлука ќе ја усвојат, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-107/1
10 април 1981 година
Скопје

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

201.

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78), Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, учесници во спогодувањето, на 10 април 1981 година, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице — корисник на социјална заштита во друго семејство.

Член 2

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја утврдија висината на најнискиот месечен износ на надоместокот од член 1 на оваа самоуправни спогодба да изнесува 2.500 динари.

Член 3

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување и во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот за сместено лице во друго семејство, односно да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа самоуправни спогодба, како и да донесат и други неопходни акти за нејзино спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/80).

Член 5

Оваа самоуправни спогодба се смета за склучена и влегува во сила со денот кога надлежните органи на учесниците во спогодувањето со своја одлука ќе ја усвојат, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на член 2, која ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 6

Составен дел на оваа самоуправна спогодба се и одлуките за усвојување на Самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-109/1

10 април 1981 година

Скопје

202.

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76 и 8/78), член 15 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79 и 20/80), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Старскиот дом „Све Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Работната организација за згрижување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје и Центарот за згрижување на лесно и умерено ментално ретардирани лица „Искра“ — Штип, од една страна и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Валандово, Вилица, Гевгелија, Гостивар, Дебар Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип, Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, на 10 април 1981 година, склучија

СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа спогодба учесниците во опогодувањето се согласија и ги вршат следните измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79 и 20/80):

1) Членот 5 се менува и гласи:

Член 5

„Учесниците во опогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита и тоа:

1. Специјалниот завод — Демир Капија 6.635,00 динар

2. Заводот за заштита и рехабилитација — Бања Банско — Струмица	9.278,00	„
3. Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје:		
— оддел за деца од 0—3 годишна возраст	8.820,00	„
— оддел за деца од 3—18 годишна возраст	5.749,00	„
4. Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје:		
— Оддел Катланово	3.710,00	„
— Оддел Злоукани	3.751,00	„
— Оддел Горче Петров	7.670,00	„
5. Домот за стари лица „Зафир Сајто“ — Куманово:		
— еднокреветна соба	4.937,00	„
— двокреветна соба	4.597,00	„
— трикреветна соба	4.343,00	„
— брачен пар	4.682,00	„
— стационар	5.660,00	„
6. Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп	4.566,00	„
7. Старскиот дом „Све Рајдер“ — Битола:		
— за неподвижни лица	4.304,00	„
— за подвижни лица	3.528,00	„
8. Домот за доенчиња и мали деца — Битола	7.593,00	„
9. Заводот за рехабилитација на младинци со оштетен вид — Скопје:		
— без рехабилитација	3.205,00	„
— со рехабилитација	3.890,00	„
10. Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	3.604,00	„
11. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	3.440,00	„
12. Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје:		
— со интерна едукација	3.181,00	„
— со екстерна едукација	1.018,00	„
— со интерна рехабилитација	3.814,00	„
— со екстерна рехабилитација	2.296,00	„
13. Центарот за згрижување на лесно и умерено ментално ретардирани лица „Искра“ — Штип:		
— екстерни	1.310,00	„
— интерни	4.000,00	„
14. Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 мај“ —		
15. Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје	4.305,00	„

Висината на цените на услугите утврдени во став 1 на овој член се покажани во месечни износи по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд“.

Член 2

Оваа спогодба се смета за склучена и влегува во сила со денот кога надлежните органи на учесниците во спогодувањето со своја одлука ќе ја усвојат, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-108/1

10 април 1981 година

Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА —
ВАЛАНДОВО****203.**

Врз основа на член 51 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Валандово, Собранието на СИЗ за противпожарна заштита, на седницата одржана на 20 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА
ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА
ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО****Член 1**

Се донесуваат стапки за финансирање на СИЗ за противпожарна заштита Валандово и тоа:

1. од личен доход за вршење на земјоделска дејност — по стапка од 0,30%;
2. од личен доход за вршење на стопански и нестопански дејности — по стапка од 1,0%;
3. од доходот на основните организации на здружен труд од областа на стопанството — по стапка од 0,20%;
4. од бруто личните доходи од областа на нестопанството — по стапка од 0,25%;
5. од бруто личните доходи на вработените чии седишта на организациите се надвор од општината Валандово — по стапка од 0,25%;
6. од доходот остварен од премиите за осигурување на Заедницата за осигурување имоти и лица — филијала Кавадарци — по стапка од 0,20%.

Член 2

Приходите од член 1 точка 1 и 2 од оваа одлука ќе ги наплатува управата за приходи — Валандово.

Приходите од точка 4 ќе ги исплатуваат организациите на здружен труд од областа на нестопанството при подигањето на личните доходи.

Приходите од член 1 точка 5 ќе ги исплатуваат организациите на здружен труд, за вработените чии седишта се надвор од општината Валандово, при исплатата на личните доходи.

Член 3

Уплатата ќе се врши во корист на жиро-сметката на СИЗ за противпожарна заштита на општината Валандово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1981 година.

Бр. 8/1

20 март 1981 година

Валандово

Претседател,
(потпис нечиток)**ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
СВЕТИ НИКОЛЕ****204.**

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 30 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА
1981 ГОДИНА****Член 1**

Се утврдува придонес од доходот на стопанството по стапка од 0,38%.

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-5

30 јануари 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Митре Гошев, с. р.**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ****205.**

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 и член 67 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 јануари 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА
ЗА 1981 ГОДИНА****Член 1**

Средствата од кои се финансира Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните луѓе:

- придонес од бруто личните доходи на работниците, по стапка од 0,50%;
- придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;
- придонес од занаетчиска дејност и самостојно вршење на услугите, по стапка од 2%.

Член 2

Од плаќање на придонес се ослободуваат обврзниците чиј катастарски приход не надминува 200,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзници чиј катастарски приход поединечно е под 200,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-19

29 јануари 1981 година

Свети Николе

Претседател,
Светлана Мицкова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА —
СВЕТИ НИКОЛЕ

206.

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за самоуправни интересни заедници за воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 25 став 4 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и наука на општината Свети Николе, Собранието на Општинската СИЗ за образование, на седницата одржана на 11 февруари 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општина Свети Николе според која ќе се формираат средствата за 1981 година.

Член 2

Стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општина Свети Николе за 1981 година изнесуваат:

- од личен доход од работен однос — 6,00%;
- од личен доход од земјоделска дејност — 1,70%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 6,00%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основниците, пресметувањето и уплатувањето на придонесите ќе се применуваат одредбите на член 14 и 15 од Законот за СИЗ за воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

Член 4

Од плаќање на придонесот се ослободуваат обврзниците чиј катастарски приход не надминува 200,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзниците чиј катастарски приход поединечно е под 200,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

Член 5

Од остварените средства од придонесот на личен доход од работен однос за инвестициона изградба во основното образование се издвојуваат средства во висина од 0,50% од утврдената стапка по клуч на посебна сметка.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-12

11 февруари 1981 година
Свети Николе

Претседател,
Гурѓа Гонева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ТЕТОВО

207.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 27 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ТЕТОВО, БР. 1504—120/1 ОД 30. XII. 1980 ГОДИНА

Член 1

Членот 2 од Одлуката се менува и гласи:
„Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80), се додека конечно не се регулира пресметувањето и утврдувањето на придонесите од доходот и не се пропише соодветен образец според специфичностите на секоја сфера“.

Член 2

Членот 2 од Одлуката станува член 3.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

Бр. 1504-30/1
30 март 1981 година
Тетово

Претседател,
д-р Ирфан Каметлику, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО

208.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 март 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ од стопанство, личен доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност и личен доход од професионална дејност, заради обезбедување на средства на ОСИЗ на културата — Тетово и здружување на средства за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во 1981 година се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот во стопанството — по стапка од 0,46%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,30%;
3. придонес од земјоделска дејност — по стапка од 0,30%;
4. придонес од професионална дејност — 0,50%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот на културата ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот на СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука, Општинската СИЗ на културата — Тетово за развојот на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката здружува средства во Републичката заедница на културата со издвојување на:

- 0,36% од доходот во стопанството и
- 0,20% од личниот доход од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на културата ги здружува во Републичката заедница на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1981 година.

Бр. 0801-73/1

16 март 1981 година

Тетово

Претседател,

Касам Мурсели, с. р.
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

209.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/77), членовите од 81-86 од Статутот на Општинската заедница на здравство и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на рамноправна седница на Соборот на делегатите корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 31. III. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита што им припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со закон, Статутот и со Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој

во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица изнесува:

— во рамките на подрачјето на Заедницата, само трошоци околу превозот;

— 125,00 дин., во други места на СР Македонија;

— 80,00 дин., во Скопје;

— 160,00 дин., во другите места вон СРМ и

— 200,00 дин., ако се упатува во другите главни градови на републики и покраини.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ на патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа;

2. 50% од утврдениот износ за патување и престој до 12 часа.

За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износот определен во став 1 на овој член.

Член 3

Надоместок на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба на осигуреното лице, должината на патувањето и други околности лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случај кога превозот со други средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 4

Осигуреното лице има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием, испраќање или преместување од една до друга организација на здружен труд, со констатација на лекарот или здравствената организација на здружен труд дека превозот на осигуреникот е медицински индициран.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената заштита се обезбедува во странство во смисла на одредбите на Статутот на Заедницата, се превезува од странство со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која осигуреното лице се лекува.

Член 5

Надоместок на патните трошоци му припаѓа и на придружникот на осигуреното лице ако по оценка на лекарот поединец, лекарската комисија или здравствената организација на здружен труд се утврди дека на осигуреното лице упатено на лекување или лекарски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекарски преглед се упатуваат во друго место деца на осигуреникот или дете кое осигуреникот го зел на издржување, се смета дека придружник е потребен ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен придружник.

Член 6

Ако осигуреникот по посебни прописи има право на бесплатно возење, при користење на превозни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа надоместок на трошоците за превоз.

Член 7

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите на Статутот и на Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствена заштита, не му припаѓа надоместок на патните трошоци и трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица.

Член 8

Аванс може да се исплатува во исклучителни случаи во висина од 50% од вредноста на потребните трошоци.

Член 9

При остварување здравствена заштита надвор од подрачјето на СР Македонија, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и патување, осигуреникот има право и на трошоци за ноќевање во висина од 100,00 дин. само врз основа на поднесената потврда од организацијата каде ноќевал.

Член 10

Барањето на надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување може да се поднесе во рок од една година по завршувањето на лекувањето односно патувањето.

Член 11

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместок на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 0805-412/23 од 5. IV. 1980 година.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. V. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-402/12

31 март 1981 година

Тетово

Претседател,
Ристо Савески, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Лицето Тале Стојанов Димовски, роден во Прилеп 1864 година, а умрел во Скопје во октомври 1941 година но за истото не постои евиденција.

Се повикува Тале Стојанов Димовски, во колку е жив, како и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во овој суд во рок од три месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно, исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 73/81. (31)

Пред судот се води постапка на утврдување на смрт на Цеко Стефанов Попиванов, жител на град Скопје, а оженет за Стефанова Елена со која живеел во брак од 1. II. 1931 година до 20. X. 1944 година кога спрема наводите на Елена починал, но во матичните книги не постои евиденција за истиот.

Се поканува Цеко Стефанов Попиванов, во колку е жив, во рок од три месеци од објавувањето на огласот да се јави во овој суд. Исто така се покануваат сите оние што знаат за неговиот живот да му соопштат на судот во истиот рок. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе се донесе решение за утврдување на смртта.

Од Општинскиот суд Скопје I во Скопје, Р. бр. 210/80. (43)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје заведен е спор за утврдување, по правната работа на тужителите Ибраими Фермин Шазивар и Шазивари Ферит Фети, двајцата од село Средно Коњаре, Скопско, против тужениот Зулбеаров Фератов Дурак од с. Средно Коњаре, Скопско, а сега со непозната адреса во Република Турција. Вредност на спорот 6.000,00 динари.

Се повикува тужениот Зулбеаров Фератов Дурак да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да ја достави на судот сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3083/80. (36)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ВИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола во тек е постапка за сметање во владение по тужбата на тужителот Бошко Станковски од Скопје, против тужениот Цане Станковски од Белград.

Се повикува тужениот Цане Станковски од Белград да се јави при овој суд и да ја соопшти точната адреса на своето место на живеење или да определи свој полномошник по предметот, бидејќи во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, ќе му биде поставен за старател Крсте Сиваков, стручен соработник при овој суд, кој ќе ги застапува неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 57/80. (46)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

При Општинскиот суд во Струмица под Р. бр. 58/79 се води постапка за прогласување за умрен исчезнатиот Стојчев Ангел од село Турново, Струмичко. Се претпоставува дека животот го загубил на ден 20. VII. 1955 година, кога го напуштил својот дом.

Се повикува лицето Стојчев Ангел, доколку е жив, како и секое лице кое нешто знае за него, да се јави во судот во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и изведувањето на доказите, спомнатото лице ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 58/79. (38)

Пред Општинскиот суд во Струмица, тужителот Илија Николов од Струмица, со стан на ул. „5-ти Ноември“ бр. 70, има поднесено тужба за право на трајно користење на катастарската парцела 1973 во К. О. на Струмица, во површина од 357 м² и за право на сопственост на куќата изградена на напреднаведената парцела во Струмица. Тужбата е поведена против Хацимемедова Хациасанова Пембе и Камура Муамедова Серие, со последно место на живеење во Сарајево, без посочена адреса.

Се повикуваат тужените Хацимемедова Хациасанова Пембе и Камура Муамедова Серие, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да ја достават својата точна адреса, лично или писмено или да одредат свој полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка.

Доколку во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огласот не ја достават лично или писмено својата адреса на местото со постојано живеење, не одредат свој полномошник или лично не му се јават на Општинскиот суд во Струмица, судот ќе им го постави за привремен старател Пијаманов Митко, приправник со завршен правен факултет, а вработен во Општинскиот суд — Струмица, кој ќе ги застапува до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 343/81.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води праѓанска парница од тужителот Ејупи Реџеп од село Целчиште, против тужената Стефановска Вела, со непозната адреса во САД и др. Во исполнување на договор за купо-продажба. Вредност на спорот 12.000,00 динари.

Бидејќи тужената Стефановска Вела се наоѓа во САД со непозната адреса, се повикува да се јави во судот. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, а согласно член 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 98/81. (20)

Пред овој суд се води спор за законска издршка од тужителката Спиrowsка Габриела од село Брвеница, застапувана од нејзината мајка Спиrowsка Звезда од село Брвеница, против тужениот Спиrowsки Јованче од село Доброште, а сега со непозната адреса во СР Германија.

Бидејќи тужениот Спиrowsки Јованче живее во СР Германија на непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој полномошник кој ќе се јави на судот и ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, по истекот на тој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1203/80. (27)

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог на предлагачката Мифтари Алије од село Ново Село II, се води постапка за докажување смртта на нејзиниот покоен маж Мифтари Таир од село Ново Село II за кој се претпоставува дека умрел во 1945 година.

Се повикува лицето Мифтари Таир од село Ново Село II, доколку е жив, да се јави на судот како и секој оној што знае за неговиот живот да му соопшти за тоа на судов во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, пред овој суд, ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 7/81. (28)

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог на предлагачката Шаќири Олга од град Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 50, се води постапка за докажување смртта на лицето Шаќири Азем од Тетово, татко на свекорот на предлагачката, за кој се претпоставува дека умрел есента 1940 година.

Се повикува лицето Шаќири Азем од Тетово, во колку е жив, да се јави во судот, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави на овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, пред овој суд, ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 26/81. (29)

Пред овој суд е покрената постапка за уредување на меѓа од предлагачот Кармани Локман од село Калник, Тетовско, против Алиу Азис од село Калник и др.

Бидејќи противникот Алиу Таипа Азис се наоѓа на привремена работа во Германија, со непозната адреса, се повикува да се јави на судот, како и секоје друго лице да ја соопшти неговата адреса. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател во смисла на член 86 од ЗПП, кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС 301/80. (30)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Горан Јаковчевски од село Милетино, против тужениот Абдулџемал Нашит Мустафи од село Милетино, а сега на привремена работа во Западна Германија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Абдулџемал Нашит Мустафи од село Милетино, во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува во овој спор. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи на општината Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 5/81. (32)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за враќање на ствари од страна на тужителот Мемиши, род. Зилбеари Имране од с. Нераште против тужениот Мемиши Муамет од с. Нераште. Вредност на спорот 290.900 нови динари.

Се повикува тужениот Мемиши Муамет од с. Нераште, а сега на привремена работа во Данска, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 224/81. (33)

По предлог на Општината Тетово против противниците Сабрије Џемаили, Шерафете Џемаили и други од Тетово подигната е постапка за определување на правичен надоместок за експроприран имот.

Бидејќи противничката Шерафете Џемаили не живее во Југославија туку во Италија со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на Општинскиот суд во Тетово или да постави свој полномошник кој ќе се јави на судот и ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 211/80. (37)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРАТОВО

Пред Општинскиот суд во Кратово се води постапка за долг за тужбата на тужителката Алексова Струмка од Кратово, ул. „Орце Николов“ бр. 10, против тужениот Алексов Љубомир од Кратово, на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 821.475,00 динари.

Се повикува тужениот Алексов Љубомир во рок од 10 дена, сметано од објавувањето, да се јави или да ја достави својата адреса во судот.

По истекот на овој рок на тужениот ќе му биде поставен привремен старател, а согласно член 84 од ЗПП кој ќе го застапува сè до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Кратово, П. бр. 260/80. (40)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд подигната е постапка за прогласување за умрен на Селими Селим од село Падалиште, роден 1889 година, а за кој се претпоставува дека е убиен во близината на селските гробишта во село Србиново.

Бидејќи за Селими Селим ништо не се знае, се повикува, во колку е жив, да се јави на судот во рок од 20 дена од објавувањето на огласот. Воедно судот ги повикува сите оние кои било што знаат за животот на именуваниот тоа да го соопштат на судот. Во спротивно, по истекот на рокот, лицето Селим Селими ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 561/80. (42)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 31 од 6. II. 1981 година, на регистарска влошка бр. 638 го запиша во судскиот регистар основањето на Комбинираната детска установа „Гонча Туфа“, во основање, Крушево.

Основни дејности: воспитување и образование на децата од предучилишна возраст како составен дел на единствениот систем на воспитување и образование, преку кое ќе се остваруваат општите цели на воспитувањето и образованието, а особено влијанието врз социјализацијата на децата, нивниот физички, здравствен, естетски, интелектуален и морален развој, збогатување на нивното искуство, развивање на детското творештво и воопшто нивното подготвување за редовно школување; 130211 — дејност на установа за дневен престој на деца; дневен престој и претшколско воспитување и образование на деца (јасли, обданишта, градинки, забавишта и сл.).

Во правниот промет установа има целосни овластувања.

За обврските што ќе ги преземе Комбинираната детска установа, во основање, целосно е одговорен основачот.

Име на лицето овластено за застапување: Просека А. Антина, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/81. (78)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 9 од 9. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 637 го запиша во судскиот регистар основањето на Центарот за социјални работи, во основање, Крушево.

Основни дејности: Центарот за социјални работи како организација на здружен труд од областа на социјалната заштита ќе решава за правата на граѓаните од областа на социјалната заштита, ќе врши работи кои со прописи ѝ се ставени во надлежност на ОСИЗ за социјална заштита — Крушево, ќе ги следи и проучува проблемите од областа на социјалната заштита и ќе им предлага на надлежните собори на собрание на општината и други носители на социјалната заштита, мерки за унапредување на социјалната заштита и ќе ги врши комплет сите работи определени со Законот за социјалната заштита и Статутот на Центарот за социјални работи.

Во правниот промет Центарот има целосни овластувања.

Основачот одговара за обврските во висина на обезбедените средства.

Центарот ќе го застапува Атанасоски П. Спиро, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 9/81. (79)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 16 од 28. I. 1981 година, на регистарска влошка бр. 44 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за социјална работа — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Ацо Стојановски, в.д. индивидуален рабеговоден орган, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Ѓорѓи Стојановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 16/81. (81)

СОДРЖИНА

216. Заклучоци за подобрување на безбедносните состојби во сообраќајот — 409
217. Одлука за помилување на осудени лица — 411
218. Одлука за пропишување мерка за непосредна општествена контрола на цените, давање согласност на тарифите на услугите во железничкиот патнички сообраќај — — — — — 412

219. Решение за утврдување на престанокот на функцијата претседател и членови и за именување претседател и членови на Советот за извршување санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство — 412
220. Решение за именување член на Комисијата за утврдување својството на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење — 412
221. Решение за давање согласност за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — 412
222. Решение за утврдување на престанокот на функцијата членови и за именување членови на Републичката комисија за преглед на филмови — — — — — 413
223. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 79/80 од 3 април 1981 година — 413
224. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 202/80 од 19 март 1981 година — 413
225. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 224/80 од 25 февруари 1981 година — — — — — 414
226. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 225/80 од 30 април 1981 година — — — — — 415
227. Дополнителен извештај на Републичката изборна комисија за резултатите од изборот на делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од делегатската единица на општина Делчево — — — — — 415

Општествени договори и самоуправни спогодби

200. Самоуправна спогодба за изменување на Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита — — 416
201. Самоуправна спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство — — 416
202. Спогодба за изменување и дополнување на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита — 417

Општи акти на самоуправните интересни заедници

ВАЛАНДОВО

203. Одлука за донесување стапки за финансирање на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Валандово — — — — — 418
СВЕТИ НИКОЛЕ

204. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот од изворите за финансирање на социјалната заштита за 1981 година — — — — — 418
205. Одлука за утврдување стапката на придонесот од изворите за финансирање на Заедницата за 1981 година — — — — — 418
206. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општина Свети Николе во 1981 година — — — — — 419
ТЕТОВО

207. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за спроведување на висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општина Тетово, бр. 1504-120/1 од 30. XII. 1980 година — — 419
208. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Тетово — — — — — 419

209. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварување на здравствената заштита — — — — — 420

Наскоро ќе излезе од печат нова збирка

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА

СО ОБЈАСНУВАЊА

Во Збирката ќе бидат објавени и Законот за републичките органи на управата, Законот за решавање на судирот на надлежноста, за изземањето на службените лица и за органите надлежни за решавање по жалба во управната постапка. Законот за општествените совети и републичките општествени совети, Препораката за остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации.

Овие закони и препораката, на определен начин, органски и функционално се поврзани со Законот за државната управа, па нивното објавување во збирката секако ќе придонесе за постигање на нејзината основна цел — да помогне во практичната примена на Законот за државната управа.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

Предговор, рецензија и општа редакција проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација.

Цена 160 динари.

Излезе од печат

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

за периодот

од 1981 до 1985 година

Во збирката, покрај Општествениот план, се објавени и експозето на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СРМ Благој Попов и основните индикатори на развојот на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

Цена 98 динари.

Овие збирки можат корисно да им послужат на организациите на здружениот труд, на републичките и општинските органи на управата, на самоуправните организации и заедници и на други заинтересирани за овие збирки.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 СКОПЈЕ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Ви ги препорачува следните издавија:

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
КНИГА II

Цена 250 динари

НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81)

Цена 45 динари

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

— второ издание —

Цена 90 динари

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и судска практика и со обрасци
— второ изменето и дополнето издание —

Цена 150 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и судска практика и со регистар
на поимите —

Цена 95 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

— со објаснувања —

Цена 85 динари

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА

Цена 43 динари

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ

Цена 46 динари

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

— со објаснувања —

Цена 120 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар

— второ дополнето издание —

Цена 65 динари

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

Цена 90 динари

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.